



1830
Službeni vespak SR
Makedonija
91001 Skopje
fah 51

СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-21943

Петок, 19 јули 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XLI

Цена на овој број е 60 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Понт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

490.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 11 јули 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/85), во точка 3 износот: „1.500“ се заменува со износот: „2.100“, а износот: „3.000“ со износот: „3.600“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-38/85-013
12 јули 1985 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател
на Комисијата,
инж. Радован Симиќ, с.р.

491.

Врз основа на член 301 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 7 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата за определување на личните доходи на функционерите и раководните работници во сојузните органи на управата,

во сојузните организации и во стручни, технички и други служби на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: функционери и раководни работници), што ги назначува Сојузниот извршен совет, и се утврдуваат распоните на коефициентите за определување на личните доходи.

2. Личните доходи на функционерите и на раководните работници се утврдуваат во согласност со уставното начело за распределба според трудот и одредбите на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата (во натамошниот текст: Општествениот договор), тргнувајќи од значењето, сложеноста и обемот на работите, способноста, работното искуство и одговорноста во вршењето на функцијата, односно на задачите и работите и од должината на пензискиот стаж.

3. Месечниот износ на личниот доход на функционерите и на раководните работници се утврдува со зголемување на основницата што ќе ја утврди Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор, врз основа на просечниот личен доход на работниците во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за определен коефициент, во рамките на распоните на коефициентите утврдени со оваа одлука.

Личниот доход на функционерот и на раководниот работник се зголемува, согласно со одредбите на член 8 од Општествениот договор, за секоја започната година за 0,5% по наполнетите пет години работен стаж, до со закон утврдениот стаж признаен за пензија.

Процентот од став 2 на оваа точка им се зголемува за 0,25% на функционерите, односно на раководните работници – жени што имаат повеќе од 25 години работен стаж.

4. Согласно со основите и мерилата од точ. 2 и 3 на оваа одлука, за функционерите и раководните работници се определуваат следните распони на коефициентите, и тоа:

1) за директорот на Сојузната управа за царини, директорот на Сојузната управа за контрола на летањето; директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка; директорот на Сојузниот завод за статистика; директорот на Сојузниот завод за цени; директорот на Сојузната дирекција за стоковни резерви; директорот на Институтот за безбедност и сојузниот советник

од 3,7 до 3,9;

2) за потсекретарот за Секторот за државна безбедност во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи; заменикот на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет; потсекретарот во Сојузниот извршен совет – шефот на кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет; потсекретарот во Сојузниот извршен совет – раководителот на Групата за економски прашања и директорот на Фондот за солидарност со неврзаните земји и со земјите во развој

од 3,6 до 3,8;

3) за директорите на сојузните органи на управата и на сојузните организации; главните сојузни инспектори; замениците на директори на: Сојузната управа за царини; Сојузната управа за контрола на летањето, Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, Сојузниот завод за статистика, Сојузниот завод за цени, Сојузната дирекција за стоковни резерви,

директорите во Сојузниот завод за општествено планирање; потсекретарите во сојузните органи на управата и сојузните организации, во Сојузниот извршен совет и во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет; замениците на директори на другите сојузни органи на управата и на сојузните организации; замениците на главните сојузни инспектори; помошниците на сојузните секретари; претседателите на сојузните комитети; амбасадорите во Сојузниот секретаријат за надворешни работи; помошниците на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет; помошниците на генералниот директор во Сојузниот завод за општествено планирање и помошниците на директорите во Сојузната управа за царини, Сојузната управа за контрола на летањето, Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, Сојузниот завод за статистика, Сојузниот завод за цени, Сојузната дирекција за стоковни резерви; советниците на претседателот на Сојузниот извршен совет; началниците на Службата на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки и Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет; шефот на Протоколот на Сојузниот извршен совет и на претседателот на Сојузниот совет за прекршоци

од 3,4 до 3,6
4) за старешините на стручните, техничките и другите служби на Сојузниот извршен совет

од 3,3 до 3,5
5) за помошниците на директори во другите сојузни органи на управата и сојузни организации, помошниците на претседателот на Југословенската комисија за соработка со УНЕСКО и помошниците на стручните служби на Сојузниот извршен совет

од 3,2 до 3,4
6) за Советниците на сојузните секретари, на претседателите на сојузните комитети и на членовите на Сојузниот извршен совет, советниците на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет, советниците на директорите на сојузните заводи и на старешините на стручните, техничките и другите служби на Сојузниот извршен совет и за постојаните членови на Сојузниот совет за прекршоци

од 3,0 до 3,2
5. Решението за определување на личниот доход на функционерите и на раководните работници од точка 4 на оваа одлука го донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски, организациони и буџетски прашања, тргнувајќи од основите и мерилата од точ. 2 и 3 на оваа одлука.

Предлогот за определување на коефициентите на одделни раководни работници во рамките на распоните на коефициентите од точка 4 на оваа одлука, на Комисијата од став 1 на оваа точка и го дава функционерот кој раководи со работата на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација, односно старешината на стручната, техничката и другата служба на Сојузниот извршен совет во која раководниот работник ги врши работите и задачите.

6. Функционерите и раководните работници чиј личен доход е поголем од изменетиот личен доход утврден врз основа на оваа одлука го задржуваат тој личен доход.

Функционерите и раководните работници што на поранешната должност имале поголем личен доход од личниот доход што им припаѓа според оваа одлука, го задржуваат тој поголем личен доход а стекнуваат право на зголемување на личниот доход кога личниот доход утврден за функцијата, односно за задачите и работите што ги вршат, врз основа на оваа одлука ќе се изедначи со личниот доход што им се исплатува.

7. Комисијата на Сојузниот извршен совет надлежна за кадровски прашања им дава мислење на организациите и установите на нивото на федерацијата за утврдување на личниот доход на раководните работници што во тие организации и установи ги назначува Сојузниот извршен совет или за нивното назначување дава согласност, а на кои личниот доход им се определува во согласност со критериумите утврдени со општите акти на тие организации и установи.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основите и мерилата за определување на личните доходи на функционерите што ги именува или назначува Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/77).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Е. п. бр. 230

27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

492.

Врз основа на член 301 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и чл. 1 и 5 од Општествениот договор на основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ВО ГРУПИ НА ФУНКЦИИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД

1. Функцијата на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се распоредува во II група на функции со коефициентот 4,0.

2. Решението за утврдување на коефициентот од точка 1 на оваа одлука и за определување на личниот доход за функцијата генерален секретар на Сојузниот извршен совет го донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски, организациони и буџетски прашања.

3. Личниот доход утврден за функцијата генерален секретар на Сојузниот извршен совет се зголемува согласно со одредбите од член 8 на општествениот договор за секоја започната година за 0,5% по навршените пет години пензиски стаж признаен за пензија.

4. Личниот доход утврден врз основа на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јануари 1985 година.

5. Оваа одлука влегува со сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 229

27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

493.

Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ ОД 20, 50 и 100 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек ковани пари во апоени од 20, 50 и 100 динари на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 53
15 јули 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

494.

Врз основа на член 11 од Законот за обезбедување обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА
ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗВОРИТЕ НА ОБРТНИ
СРЕДСТВА

Член 1

Во Правилникот за начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/84 и 37/84), во член 8 став 3 зборовите: „под ред. бр. 132 до 161“ се заменуваат со зборовите: „под ред. бр. 153 до 183“.

Во став 5 зборовите: „под ред. бр. 257 до 265 и ред. бр. 267 до 280“ се заменуваат со зборовите: „под ред. бр. 306 до 314 и ред. бр. 316 до 329“.

Член 2

Образецот ОБС – Пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства со состојба на 19 _____ година, што е отпечатен кон Правилникот за начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртните средства и е негов составен дел, се менува и гласи:

ОБРАЗЕЦ ОБС

(назив на организацијата на здружен труд)

ПРЕСМЕТКА

НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗВОРИТЕ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА СО СОСТОЈБА НА _____
198 _____ ГОДИНА

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на контото, односно на групата контата	Износ во динари
1	2	3	4
I.	Утврдување на дел од средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот што се користи за обртни средства		
a)	Основни средства		
1	Основни средства во употреба според сегашната вредност	00 минус 02	

1	2	3	4
2	Основни средства во подготовка	01	
3	Трајно неупотребливи основни средства и запрени инвестиции	090 минус 091 плус 092	
4	Разграничени негативни курсни разлики по основ на задолжување за основни средства до 31 декември 1984 година	дел 193 минус дел 293	
5	Вкупно (ред. бр. 1 до 4)		
б)	Извори на средства за основни средства		
6	Трајни извори на деловни средства	901, 903, 965	
7	Обврски за долгорочно здружени и вложени средства за основни средства	делови од контата 266 и 275, делови од контата на групата 91 и контото 267	
8	Долгорочни кредити за основни средства	делови од контата 263, 269, 279 и 929 и контата 272, 920, 921, 922 и 927	
9	Краткорочни кредити за основни средства	делови од контата 262, 269, 279 и 939 и од контата 270, 930, 931 и 932	
10	Вкупно (ред. бр. 6 до 9)		
11	Дел од изворите на средства за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот што се користи за обртни средства (реден број 10 минус реден број 5 = реден број 18)		
12	Необезбеден износ на основни средства од изворите на средства за основни средства (реден број 5 минус реден број 10)		
II. Обртни средства			
1. Долгорочни пласмани, загуби и сомнителни и спорни побарувања			
a) Средства			
13	Побарувања за долгорочни пласмани	03, 04, 163, 164, 166, 167, 172 и 173	
14	Непокриени и покриени загуби	095, 096, 097, 098 и 890	
15	Сомнителни и спорни побарувања	093 минус 094	
16	Разграничени негативни курсни разлики по долгорочни избори до 31 декември 1984 година	дел 193 минус дел 293	
17	Вкупно (ред. бр. 13 до 16)		

1	2	3	4
б) Извори на средства			
18 Дел од изворите на средства за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот (реден број 11)			
19 Обврски за долгорочно здружени и вложени средства за обртни средства	делови од контата 266 и 275 и делови од контата на групата 91		
20 Долгорочни кредити за обртни средства	делови од контата 263, 269, 279 и 929 и од контата 273, 924, 925 и 926		
21 Дел од деловниот фонд што се користи за покривање на загуби	909		
22 Кредити за санација	делови од контата 269, 929 и 939 и од контата 264, 928 и 938		
23 Разграничени позитивни курсни разлики по долгорочни пласмани	дел 293 минус дел 193		
24 Вкупно (ред. бр. 18 до 23)			
25 Дел од трајни и долгорочни извори за трајни обртни средства (реден број 24 минус реден број 17)			
26 Необезбеден износ на долгорочни пласмани од трајни и долгорочни извори (реден број 17 минус реден број 24)			
2. Трајни обртни средства			
а) Средства			
27 Сировини и материјал, ситен инвентар и амбалажа	31, 35 и 36		
28 Производство и готови производи	60 и 63		
29 Стоки	66		
30 Разграничени лични доходи и други издатоци од доходот по основ на залихи	18		
31 Вкупно (ред. бр. 27 до 30)			
32 Просечна состојба на залихите			
33 Сезонски залихи (реден број 31 минус реден број 32)			

1	2	3	4
б) Извори на средства			
34 Дел од трајни и долгорочни извори за трајни обртни средства (контото 900 плус реден број 25)			
35 Средства отстапени на трајно користење	902		
36 Долгорочни кредити за трајни обртни средства	Дел од контото 929 и контото 923		
37 Просечна состојба на примените аванси по основ на инвестиции	просечна состојба на контото 230		
38 Просечна состојба на краткорочните кредити за залихи во кои учествува примарна емисија	просечна состојба на контото 933		
39 Вкупно (ред. бр. 34 до 38)			
40 Дел од трајни и долгорочни извори што се користат за краткорочни пласмани (реден број 39 минус ред. бр. 12, 26 и 32)			
41 Необезбеден износ на трајни обртни средства од трајни и долгорочни извори (ред. бр. 12, 26 и 32 минус реден број 39)			
42 Краткорочни извори на обртни средства што се користат за трајни обртни средства (состојба на 31 декември 1983 година _____ динари)			
43 Извори на други обртни средства што се користат за трајни обртни средства (состојба на 31 декември 1983 година _____ динари)			
44 Недостиг на трајни и долгорочни извори што не е обезбеден од краткорочни извори (реден број 41 минус реден број 42)			
45 Недостиг на трајни и долгорочни извори што не е обезбеден од краткорочни извори и од извори на други обртни средства (реден број 41 минус реден број 42 и 43)			

1	2	3	4
3. Краткорочни пласмани			
а) Средства			
46 Побарувања за краткорочни пласмани	15, 162, 165, 171 и 205		
47 Побарувања за аванси	130 и 147		
48 Хартии од вредност	11		
49 Разграничени негативни курсни разлики по краткорочни извори до 31 декември 1984 година	дел 193 минус дел 293		
50 Сезонски залихи (реден број 33)			
51 Вкупно (ред. бр. 46 до 50)			
б) Извори на средства			
52 Дел на трајни и долгорочни извори што се користат за краткорочни пласмани (реден број 40)			
53 Дел од чистиот доход што се кроисти за обртни средства	878 и 88		
54 Краткорочно здружени и вложени средства	265, 274 и конта на групата 94		
55 Краткорочни кредити	делови од контата 262, 269, 279, 933 и 939 и контата 271, 934, 935 и 936		
56 Обврски по меници	211		
57 Обврски за аванси	дел од контото 230 над просечната состојба и од контото 231		
58 Парични средства на резервите, солидарноста и други фондови на жиро-сметка	236		
59 Разграничени позитивни курсни разлики по краткорочни пласмани	дел 293 минус дел 193		
60 Вкупно (ред. бр. 52 до 59)			
61 Дел од краткорочни извори што се користат за други обртни средства (реден број 60 минус ред. бр. 45 и 51)			
62 Необезбеден износ на краткорочни пласмани од краткорочни извори (реден бр. 45 и 51 минус ред. број 60)			
4. Други обртни средства			

1	2	3	4
63 Средства			
64 Извори на средства			
65 Дел од извори на други средства што се користат за обртни средства (реден број 74, колона 5)			
66 Необезбеден износ на други средства (реден број 74, колона 6)			
67 Дел од извори на други обртни средства што се користат за пласмани (ред. бр. 64 и 65 минус ред. бр. 63 и 66)			
68 Необезбеден износ на други обртни средства од други извори на обртни средства (ред. бр. 63 и 66 минус ред. бр. 64 и 65)			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Средства	Извори на средства	Разлика (4-3)	Разлика (3-4)
1	2	3	4	5	6
69	Основни средства				
70	Долгорочни пласмани				
71	Трајни обртни средства				
72	Краткорочни пласмани				
73	Други обртни средства				
74	Други средства				
75	Вкупно (ред. бр. 69 до 74)				
На _____ 198__ година		Раководител на организацијата односно заедницата,			
Раководител на книговодството,		(М.П.)			

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-6346/2
1 јули 1985 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменич, с. р.

495.

Врз основа на член 114 став 3 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Републичкиот комитет за сообраќај и врски на СР Босна и Херцеговина, Републичкиот комитет за сообраќај и врски на СР Македонија, Републичкиот комитет за сообраќај и врски на СР Словенија, Републичкиот комитет за сообраќај и врски на СР Србија, Републичкиот комитет за поморство, сообраќај и врски на СР Хрватска, Републичкиот секретаријат за работи на стопанството на СР Црна Гора, Покраинскиот комитет за сообраќај и врски на САП Војводина и Покраинскиот комитет за сообраќај и врски на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА СТРУЧНИОТ ДЕЛ НА ИСПИТНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОБИВАЊЕ ЗВАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ НА БРОДОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА

Член 1

Во Договорот за стручниот дел на испитната програма за здобивање звања на членовите на екипажот на бродови на Југословенската трговска морнарица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/83), во член 2 точка 4, по одредбата под д), се додава нова одредба под ф), која гласи:

“ф) радиотелефонија: според испитната програма пропишана за звањето поморски радиотелефонист со општо овластување.”

Во точка 5), по одредбата под ф), се додава нова одредба под е), која гласи:

“е) радиотелефонија: според испитната програма пропишана за звањето поморски радиотелефонист со општо овластување (буквите а), б) и в).”

Член 2

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на учесници на договорот.

Член 3

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. V/02-942/1

Белград, 30 јануари 1985 година

За Сојузниот комитет за сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с.р.

За Републичкиот комитет за сообраќај и врски на СР Босна и Херцеговина,
Стјепан Домакиновиќ, с.р.

За Републичкиот комитет за сообраќај и врски на СР Македонија,
Томе Малески, с.р.

За Републичкиот комитет за сообраќај и врски на СР Словенија,
Јулка Жиберт, с.р.

За Републичкиот комитет за сообраќај и врски на СР Србија,
Ѓорѓе Митиќ, с.р.

За Републичкиот комитет за поморство, сообраќај и врски на СР Хрватска,
Славко Босанац, с.р.

За Републичкиот секретаријат за работи на стопанството на СР Црна Гора,
Рајко Вукчевиќ, с.р.

За Покраинскиот комитет за сообраќај и врски на САП Војводина,
Јанош Мајор, с.р.

За Покраинскиот комитет за сообраќај и врски на САП Косово,
Хисен Бериша, с.р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 17 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Заедницата на југословенските железници поведе постапка за оценување на уставноста на член 17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/84). Предлагачот смета дека оспорената законска одредба не е во согласност со Уставот на СФРЈ поради тоа што самоуправните судови во организациите на здружен труд и во други самоуправни организации и заедници се судови од ист степен како и основните судови на здружениот труд, па поради тоа не е во согласност со уставот основниот суд на здружениот труд да ја оценува законитоста на одлуките на самоуправните судови формирани во самоуправните организации и заедници.

2. Со предлогот се доведува во прашање уставноста на одредбите на член 46 од Законот за судовите на здружениот труд од 1974 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/74). Законот за судовите на здружениот труд од 1974 година престана да важи со влегувањето во сила на Законот за судовите на здружениот труд од 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/84), врз основа на одредбите на член 24 од тој закон. Бидејќи Законот за судовите на здружениот труд од 1974 година престана да важи, а одредбата на член 46 од тој закон е идентична со одредбите на член 17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд од 1984 година, Уставниот суд утврди дека предмет на предлогот за оценување на уставноста е член 17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд од 1984 година.

3. Според член 225 од Уставот на СФРЈ, самоуправните судови се установуваат како судови на здружениот труд, арбитражи, мировни совети, избрани судови и како други форми на самоуправни судови. Од фактот дека и судовите на здружениот труд се самоуправни судови, како и оние што се основаат во самоуправните организации и заедници, не произлегува заклучок за еднакви надлежности на сите самоуправни судови од ист степен, односно заклучок за тоа дека основниот суд на здружениот труд, како првостепен, не може да ја оценува одлуката на самоуправните судови во самоуправните организации и заедници.

Според став 2 на член 226 од Уставот на СФРЈ, со сојузен закон се утврдуваат начелата за формирање, за надлежноста и за составот на судот на здружениот труд, како и постапката пред тој суд. Согласно со оваа уставна одредба, со сојузен закон може да се утврди надлежноста на судот на здружениот труд од прв степен (основен суд на здружениот труд) да одлучува за законитоста на одлуките на самоуправните судови во организациите на здружен

труд. Тоа што за законитоста на одлуките на самоуправни судови основани во организациите на здружен труд одлучува судот на здружениот труд од прв степен не претставува повреда на уставните одредби за самоуправните судови што во организациите на здружен труд се основаат со самоуправен општ акт или со спогодба на странките. Со тоа се решава прашањето за одлучување за законитоста на одлуките што ги донесуваат тие судови, во согласност со одредбите на став 2 од член 233 на Уставот на СФРЈ, според кој со закон може да се определи кога и под кои услови против одлуката на самоуправниот суд е допуштено правно средство. Затоа според оцената на Уставниот суд на Југославија, за оценувањето на уставноста на оспорениот законски пропис е значајно дека со него можело да биде утврдено оти основниот суд на здружениот труд е надлежен да одлучува за законитоста на одлуките на самоуправните судови во организациите на здружен труд, без оглед на тоа што е во прашање суд на здружениот труд од прв степен. Поради тоа, Уставниот суд на Југославија оценува дека оспорениот законски пропис прашањето за одлучување за законитоста на одлуките на самоуправните судови во организациите на здружен труд го решава на начин кој е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Оспорениот законски пропис не е во спротивност со одредбата на став 3 од член 233 на Уставот на СФРЈ, зашто со таа одредба не се уредува прашањето за надлежност од овој вид, туку можноста за побивање на одлука на самоуправниот суд кај редовниот суд и се уредува извршувањето на одлуките на самоуправните судови, односно се утврдува дека со закон се пропишуваат условите за побивање на одлуките на самоуправните судови кај редовните судови.

Со оглед на изложеното, Уставниот суд на Југославија оценува дека оспорениот законски пропис го уредува прашањето за одлучување за законитоста на одлуките на самоуправните судови на начин што е во согласност со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 февруари 1985 година, заклучи дека уставноста на оспорениот пропис се оценува без одржување јавна расправа, па врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, едногласно донесе

О д л у к а

Се утврдува дека одредбите на член 17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател д-р Васил Гривчев, и судии: д-р Јосиф Грајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустава Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, Славко Кухар, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враники.

У. бр. 401/84

13 февруари 1985 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 39 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И НА ЧЛЕН 149 ОД ЗАКОНОТ НА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

1. Со решението У. број 74/83 од 24 мај 1984 година по повод иницијативата на Ферид Хакиќ, од Сараево, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување

на уставноста на член 39 од Законот на СР Босна и Херцеговина за измени и дополненија на Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина”, бр. 26/82).

2. Со чл. 39 и 25 од Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина”, бр. 26/82) и член 17 од Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина”, бр. 30/77 и 12/79) е пропишано дека работниот однос на уживателите на пензија, кои работен однос засновале пред 30 декември 1977 година, како ден на влегување во сила на Законот за работните односи, им престанува кога се заснова работен однос со невработен односно со друг работник, или кога ќе се распореди работник во основаната организација на работите односно работните задачи што ги вршел уживателот на пензија.

3. Во текот на постапката за оценување на уставноста на член 39 од Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина”, бр. 26/82) Собранието на СР Босна и Херцеговина го утврди пречистениот текст на Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина”, бр. 4/84). Според пречистениот текст на Законот за работните односи, член 39 на Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи стана член 149 од Законот за работните односи. По утврдувањето на пречистениот текст на Законот за работните односи, Собранието на СР Босна и Херцеговина донесе Закон за измени и дополненија на Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина”, бр. 40/84). Со член 19 на тој закон е изменет член 149 од Законот за работните односи така што тој сега гласи: „На уживател на пензија кој е во работен однос, работниот однос му престанува до 31 март 1985 година.”

На седницата одржана на 13 март 1985 година, Уставниот суд на Југославија ја разгледуваше содржината на одредбите на изменетиот член 149 од Законот за работните односи (пречистен текст) и заклучи дека прашањето за престанување на работниот однос на уживатели на пензија, кои работен однос засновале пред 30 декември 1977 година, се решава на ист начин како и со одредбите на член 39 од Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи. Уставниот суд на Југославија заклучи дека со измените и дополненијата на Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина”, бр. 4/84 и 40/84) не е отстранета неуставноста на член 39 од Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи и дека постапката за оценување на уставноста треба да се прошири и на одредбите на член 149 од Законот за работните односи (пречистен текст).

4. На јавната расправа, одржана на 25 април 1985 година, претставникот на Собранието на СР Босна и Херцеговина го изнесе мислењето на Собранието според кое оспорените законски одредби се во согласност со уставот, а нивното донесување е резултатот од големата невработеност во СР Босна и Херцеговина, која треба да се ублажи и со престанување на работниот однос на лица што ги оствариле правата од пензиското и инвалидското осигурување, а се наоѓаат во работен однос независно од тоа дали работен однос засновале пред 30 декември 1977 година или подоцна. Спротивното сфаќање за уставноста на оспорените законски одредби, би значело прифаќање на теоријата за стечени права, на која во нашиот правен систем нема место. Ако и се поставува прашање за повратното дејство на оспорените законски одредби, треба да се има предвид дека такво дејство е допуштено кога е во прашање закон и дека Собранието на СР Босна и Херцеговина оцени дека е тоа во општ интерес.

Претставникот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита имаше исто мислење за уставноста на оспорените законски одредби како и претставникот на Собранието на СР Босна и Херцеговина.

5. По одржаната расправа, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените законски одредби не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Со Законот на СР Босна и Херцеговина за работните односи е утврдено дека работниот однос престанува, по сила на законот, кога работникот ќе наполни 40 (маж), односно 35 (жена) години стаж на осигурување или кога ќе наполни 65 (маж), односно 60 (жена) години живот и најмалку 25 години пензиски стаж. Престанувањето на работниот однос по сила на законот е условено со навршување на определени години живот односно години пензиски стаж.

Со член 39 од Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи – со упатување на одредбите на член 17 од Законот за работните односи член 25 од Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, бр. 26/82) со кои се уредува засновањето и престанувањето на работниот однос на уживатели на пензија – според оценката на Уставниот суд на Југославија, престанувањето на работниот однос на лицата кои, како уживатели на пензија, засновале работен однос пред 30 декември 1977 година, значи пред влегувањето во сила на Законот за работните односи и неговите измени во 1982 година, се уредува на начин спротивен на одредбите на Законот за работните односи кои се однесуваат на престанувањето на работниот однос по сила на законот. Со упатување на одредбите на член 17 од Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, бр. 36/77 и 12/79) посредно се упатува и на член 25 од Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, број 26/82), според кој работниот однос на уживател на пензија му престанува со денот на засновањето работен однос со невработен односно со друг работник, независно од тоа дали засновал работен однос под условите утврдени со Законот за работните односи (член 17) или пред влегувањето во сила на тој Законот.

Со проширувањето на важноста на одредбите на Законот за работните односи за условите под кои можат да се вработуваат уживатели на пензија по неговото влегување во сила и на оние уживатели на пензија, кои работен однос засновале пред 30 декември 1977 година, кога за вработување на пензионирани лица не биле пропишани посебни услови, тие лица се доведуваат во нееднаква положба со другите работници во работен однос во поглед на престанувањето на работниот однос по сила на законот. Со член 39 на Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи всушност се установуваат два режима на престанување на работниот однос по сила на закон: еден, кој престанувањето на работниот однос по сила на законот го условува со навршување на пропишаните години живот и години пензиски стаж, и друг, кој престанувањето на работниот однос по сила на законот го врзува само за околности што работникот порано остварил права од пензиското и инвалидското осигурување, независно од тоа дали работен однос засновал пред 30 декември 1977 година и независно од тоа дали во новото вработување наполнил исти години на живот односно години пензиски стаж како и другите работници. На тој начин работниците кои, како уживатели на пензија, работен однос засновале пред 30 декември 1977 година, се доведуваат во нерамноправна положба со другите работници во поглед на условите за престанување на работниот однос по сила на законот, зашто не се води сметка за тоа дали ги исполнеле истите услови за престанување на работниот однос по сила на законот како и други работници.

6. Иако со член 149 од Законот за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, бр. 40/84) повеќе не се зборува за престанување на работниот однос по сила на законот на уживатели на пензија кои работен однос засновале пред 30 декември 1977 година, Уставниот суд на Југославија оценува дека ни со тој законски пропис не се води сметка за тоа дека споменатата категорија работници имаат право работниот однос да им престане по сила на законот, под исти услови како и на другите работници во работен однос.

7. Со Оддел II на Основните начела на Уставот на СФРЈ е утврдено дека неприкосновена основа на положбата и улогата на човекот во социјалистичкото општествено

уредување на СФРЈ претставува и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето, во согласност со уставноста и законитоста, а во член 154 на Уставот тоа начело е изразено и со уставната одредба за еднаквоста на граѓаните во правата и должностите и за нивната еднаквост пред законот. Согласно со наведеното уставно начело и со одредбите на член 154 став 2 од Уставот на СФРЈ, уредувањето на положбата на работниот човек во здружениот труд, според мислењето на Уставниот суд на Југославија, бара такво уредување на работните односи во кое на секој работник во здружениот труд му се овозможува еднаквост во правата односно еднаквост во поглед на траењето на работниот однос и условите под кои работниот однос на работникот му престанува против негова волја.

Со одредбата на став 6 од член 159 на Уставот на СФРЈ е утврдено дека на работник може да му престане работата против негова волја само под условите и на начинот што се утврдени со закон. Законското пропишување на условите под кои на работник може да му престане работата против негова волја, не значи и можност за утврдување на такви услови кои работниците ќе ги доведуваат во нееднаква и нерамноправна положба во поглед на престанувањето на работниот однос против нивна волја. Затоа оваа одредба на Уставот на СФРЈ не може да се сфати така што за една категорија работници да се пропишуваат услови за престанување на работниот однос против нивната волја, што се по неповолни од условите утврдени за другите работници.

Уставното право на работа и начинот на негово остварување и траење, може да се пропишува со закон, во смисла на член 203 став 3 од Уставот на СФРЈ во врска со член 159 став 6 од Уставот на СФРЈ, но со почитување на наведеното уставно начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во остварувањето на тоа право. Согласно на сето тоа, и во случајот на оспорените законски одредби морало да се води сметка за тоа во утврдувањето на условите за престанување на работниот однос на работникот против негова волја и на лицата кои, како уживатели на пензија, засновале работен однос пред 30 декември 1977 година, да им се овозможи работниот однос против нивна волја да им престанува под еднакви услови како и на другите работници во здружениот труд. Бидејќи тие лица се ставаат во нееднаква положба во поглед на престанувањето на работниот однос против нивна волја во однос на другите работници, Уставниот суд на Југославија наоѓа дека оспорените законски одредби не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

8. Уставниот суд на Југославија, на седницата за советување и гласање, одржана на 4 јуни 1985 година, врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, донесе

О д л у к а

Се утврдува дека одредбите на член 39 од Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи на СР Босна и Херцеговина не биле во согласност со Уставот на СФРЈ за време на нивното важење.

Одредбите на член 149 од Законот за работните односи на СР Босна и Херцеговина не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател д-р Јосиф Трајковиќ, и судии: Воислав Ракиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Божидар Булатовиќ и Рамадан Враниќи.

У. бр. 74/83
4 јуни 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 2 СТ. 1 И 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА СФРЈ

1. Основната организација на здружен труд Фабрика за вар Шеварлие кај Добој, здружена во Работната организација Рудник на варовници и фабрика за вар „Добој“, и Основната организација на здружен труд за истражување, развој и контрола „Развој“ – Беоцинска фабрика за цемент, пред Уставниот суд на Југославија покренала постапка за оценување на уставноста на член 2 ст. 1 и 2 од Законот за празниците на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), бидејќи сметаат дека таа одредба е несогласна со Уставот на СФРЈ оти на работниците, чијшто седмичен одмор паѓа во некој друг ден во текот на седмицата, а не во недела, не им е овозможено да се одморат и да ги празнуваат празниците на СФРЈ на начинот утврден со оваа одредба.

2. Со член 2 став 1 од наведениот закон е определено Новата година да се слави на 1 и 2 јануари, Први мај – Празник на трудот, на 1 и 2 мај, а Дваесет и деветти ноември – Денот на Републиката, на 29 и 30 ноември. Ако еден од тие празнични денови паѓа во недела, според став 2 на тој член, како празник се смета и првиот следен работен ден по тие два дена.

3. Со член 162 став 4 од Уставот на СФРЈ е утврдено, покрај другото, правото на работниците на неделен, т.е. седмичен одмор. Условите и начинот на користењето на ова право се утврдуваат со законот и со самоуправни општи акти.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, не е повредено со Уставот на СФРЈ утврденото право на работниците на неделен одмор со тоа што е предвидено да се празнува и првиот следен работен ден, ако еден од два-та празнични дена паѓа во недела, а не во некој друг ден во текот на седмицата, бидејќи правото на неделен, т.е. седмичен одмор, како право што потекнува од трудот и по основ на трудот, се заснова и се остварува врз основа на посебни уставни и законски одредби, на начинот утврден со самоуправен општ акт.

Според член 281 став 1 точка 9 од Уставот на СФРЈ, федерацијата ги утврдува празниците на СФРЈ. Со Законот за празниците на СФРЈ се утврдени празниците на СФРЈ и начинот на нивното празнување, како и тоа дека како празник се смета и првиот следен работен ден по тие два празнични дена, ако еден од нив паѓа во недела (член 2 ст. 1 и 2). Околноста што со сојузниот закон е пропишано дека, ако еден ден од тие празници паѓа во недела, ќе се празнува и следниот ден, не ја прави неуставна таа законска одредба. Дали на сличен начин треба да се регулираат и некои други ситуации, тоа е работа на законодавната политика.

4. Согласно со член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85), Уставниот суд на Југославија одлучи предлозите на овластените предлагачи да не му се доставуваат на носителот на оспорениот закон заради давање одговор (чл. 17 и 20 од Деловникот на Уставниот суд) имајќи предвид дека Уставниот суд на Југославија за таа работа веќе одлучувал и дека во овие предлози не се дадени нови причини за поинакво определување за таа работа (Решение У-бр. 141/80 од 13 октомври 1981 година).

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 5 јуни 1985 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе

Одлука

1. Се одбива предлогот на Основната организација на здружен труд Фабрика за вар Шеварлие кај Добој, здружена во Работната организација Рудник на варовници и фабрика за вар „Добој“, и на Основната организација на здружен труд за истражување, развој и контрола „Развој“ на Беоцинската фабрика за цемент да се утврди дека член 2 ст. 1 и 2 од Законот за празниците на СФРЈ се несогласни со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Јосиф Трајковиќ и судиите: Воислав Ракиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Рамадан Враниќи и Божидар Булатовиќ.

У-бр. 383/84 и 54/85

5 јуни 1985 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија
Д-р Јосиф Трајковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за зголемување на височината на конзуларните такси, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/85, се поткрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА КОНЗУЛАРНИТЕ ТАКСИ

Во точка 1 став 1 наместо зборот: „регуларните“ треба да стои зборот: „конзуларните“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 11 јули 1985 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополнења на Одлуката за определување на стоки за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1985 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/85, се поткрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1985 ГОДИНА

Во точка 5, наместо зборот: „осмиот“ треба да стои зборот: „наредниот“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 17 јули 1985 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За заменик на директорот на Сојузниот завод за цени се назначува Бранко Гостовиќ, досегашен секретар во Сојузната заедница за работи на цените.

С.п.п. бр. 807
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Никола Краиновик, поради исполнување на условите за престанок на работниот однос по сила на законот.

На именуваниот работниот однос му престанува на 30 јуни 1985 година.

С.п.п. бр. 808
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Борис Миљовски, поради исполнување на условите за престанок на работниот однос по сила на законот.

На именуваниот работниот однос му престанува на 30 јуни 1985 година.

С.п.п. бр. 809
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Владо Шестан, поради исполнување на условите за престанок на работниот однос по сила на законот.

На именуваниот работниот однос му престанува на 30 јуни 1985 година.

С.п.п. бр. 810
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешни работи Милиќ Бугарчиќ, поради исполнување на условите за престанок на работниот однос по сила на законот.

На именуваниот работниот однос му престанува на 30 јуни 1985 година.

С. п. п. бр. 811
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР НА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи се назначува Здравко Мустаќ, заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи на СР Хрватска.

С. п. п. бр. 812
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи се назначува Јернеј Врхунец, заменик на републичкиот секретар за правосудство и управа на СР Словенија.

С. п. п. бр. 814
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи се назначува Селман Укај, досегашен претседател на Собранието на Општината Пек.

С. п. п. бр. 815
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста началник на Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет Владимир Аритоновик, со 5 јули 1985 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

С.п.п. бр. 823
5 јули 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи се назначува Драган Милосавлевиќ, директор на Вишата школа за внатрешни работи во Белград.

С.п.п. бр. 824
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи Сава Јовановиќ, поради исполнување на условите за престанок на работниот однос по сила на законот.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1985 година.

С.п.п. бр. 825
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи Драгутин Паповиќ, со 30 јуни 1985 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

С.п.п. бр. 827
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи Рикард Корљан, со 30 јуни 1985 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

С.п.п. бр. 828
27 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Хрватска

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Церовец Томо Винко, Хорват Марије Казимир, Мустах Андрије Здравко, Павловић Милана Михаел, Вугринец Николе Фрањо;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Милеуснић Ђуре Живко, Мркић Боне Рудолф;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ајдуковић Милана Стево, Алексић Мане Спасеније, Боланча Анте Јосип, Будимир Милоша Слободан, Бујас Јосе Анте, Булић Анте Јаков, Чортан Луке Никола, Глумац Миле Недељко, Грба Ђуре Милан, Гргоринић Јосипа Марио, Хорватин Ивана Јосип, Кобешћак Антуна Звонко, Ковачевић Марка Иван, Михелчић Рудолфа Златко, Милић Стеве Јован, Миоч Ивана Недељко, Мишљенчевић Паје Ђуро, Мусулин Николе Милан, Печар Ивана Мирко, Спориш Мирка Анте, Шулек Блажа Бранко, Шупе Анте Влатко, Вукелић Мане Дане, Заборски Николе Јосип;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Марчан Анте Анте, Матутиновић Јуре Чедомир, Велисављевић Ђуре Душан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алавања Петра Јован, Барбир Анте Жељко, Брковић Божо Милан, Бундало Николе Александар, Цвитановић-Гвоздић Ивана Мандица, Чубрило Николе Јанко, Чукач-Чемерика Рока Моника, Драча Илије Стеван, Драганић Изидора Славко, Ђукић Мирка Симо, Факчевић Петра Јосиф, Гамбирожа Анке Стјепан, Главор Ивана Стипе, Глумац Милана Димитрије, Грегорић-Јукић Крижана Олга, Грѓић Јосипа Томислав, Груловић Шпире Јован, Гвоздић Вида Милош, Хећимовић Мате Жељко, Јањанин Петра Симо, Коларец Макса Иван, Крижановић Стипе Марко, Лалевић Мирка Стево, Личина Андрије Душан, Лончаревић Богољуба Петар, Маревевић Јуре Божидар, Матићкић Андрија Вилко, Матијевић Миле Драган, Мазур Стево Иван, Марцанић Мехмеда Рагиб, Микић-Лозо Лазе Радојка, Мрдаљ Раде Милан, Никшић Ивана Славко, Орозовић Илије Стеван, Папек Адама Мато, Параг Томе Здравко, Павлица Адама Алекса, Петровић Светозара Бранко, Полић Алберта Јосип, Постружин Стјепана Фрањо, Пожега Миће Иван, Радовић-Петровић Ђуре Зорка, Раћеновић Петра Милан, Раковић Стојана Недељко, Рамаж Уке Суљо, Ратковић Максима Милан, Сунајко Дмитра Јово, Шебек Имбро Иван, Шево Илије Милан, Шијан Јовице Дмитар, Широки Василије Петар, Шокчевић Драгутина Борислав, Шућур Ивана Анте, Токић Блажа Миле, Урадин Милана Звонко, Велимировић Вука Милка, Видовић Габре Слободан, Воглеш Фрање Фрањо, Врећа Глиге Ристо, Вујанић Ивана Гаврило, Злабник Леополда Дамир, Жрнар-Циприш Јанка Хелена, Жужа Стипе Иван;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алерић Марка Доминко, Ардалић Николе Гојко, Арнерић Николе Јосип, Бален Ивана Дане, Барбарић-Бартолић Мије Ивана, Барић Драгутина Радослав, Бартолеца Јанка Вилим, Башић Арифата Атиф, Беѓић Миле Никола, Белаић Марка Мијо, Бибић Божо Јово, Бичанић Филипа Божо, Бијелић Рецо Адем, Бијелић Љубе Обрад, Бишкуп Стјепана Драго, Бјелош Ђуре Јово, Бјелош Милкана Милан, Бојанић Милана Јово, Бонић Драге Јуре, Бралић-Багат Анте Одеса, Брезовић Николе Драго, Бркић Величка Драгољуб, Бркић Мирка Јовица, Бућан Симе Душан, Букал Петра Стјепан, Буовац Мијата Лука, Бушић Антуна Стјепан, Царић Петра Ђорђе, Цигановић Јована Дмитар, Црчевић Тодора Душан, Ѓасић Милана Пајо, Ѓираковић-Радминић Мато Штефица, Ѓириовић Чедомира Велимир, Ѓуић Милана Вјекослав, Ѓук Павле Никола, Чалић Илије Милан, Чокеша Милоша Мане, Чретни Фрање Блаж, Диковић Ивана Романо, Додић Ивана Илија, Допућ Симе Илија, Драгашић Игњатија Јоцо, Драгишић Васе Милан, Дукић Јована Ђуро, Ђорђевић-Загорац Јосипа Јожица, Ђорђевић Владимира Никола, Ђукић Јанка Стојан, Ђурић Марка Милош, Ђуришевић-Рукавина Илија Ана, Ѓелетовић Трипе Стево, Ѓраковић Ђуре Дмитар, Ѓабац Ивана Антон, Ѓабијанец Јуре Вјекослав, Ѓерлендиш Стјепана Иван, Ѓилић Милана Борис, Ѓалиновић Стјепана Андро, Ѓапшарец Антуна Мато, Ѓлавић Блажа Блаж, Ѓојак Марина Фердинанд, Ѓолић-Мрдаковић Новака Ѓиљана, Ѓрубишић Јосипа Иван, Ѓрујић-Селимовић Шефкије Мерсјаја, Хорват-Милорадовић Ђуре Ерна, Хорват Јосипа Јосип, Хорват Антуна Стјепан, Хорват Стјепана

Стјепан, Хорватић-Варга Стјепана Вера, Иванишевић Новака Љубомир, Ивошевић Јована Марко, Јанчић Миле Богданка, Јашаревић Мустафе Реџо, Јерговић Миле Петар, Јолић Иве Веселко, Јукић Мије Мирко, Кајтез Лазара Сава, Калабић Синана Хајдер, Карановић Марка Чедо, Келава Ловро Јосип, Келеминец Милана Маријан, Кери Николе Пашко, Клепац Маријана Антун, Кокановић Бартола Анте, Кокановић Ивана Звонимир, Кончар Јанка Стево, Коњић Мате Драгутин, Костић Ранка Радослав, Ковач Јосипа Иван, Ковачевић Гостимира Мирко, Ковљевић Перо Лука, Крајачић Николе Владо, Краљ Мирка Стјепан, Крижник-Јозић Ивана Ирена, Крстинић Јосипа Јован, Кршић Теодора Обрад, Курелић Антона Данијел, Лалић Душана Јован, Лалић Пане Мишо, Ламот Мије Станко, Ласковић-Босанац Велимир Љепосава, Лукачевић Илије Златко, Лукетић Анте Петар, Лукић Обрада Јован, Мајуреџ-Крушић Јосипа Драгица, Манојловић Николе Вујо, Маринковић Николе Милан, Марковић Љубана Ранко, Мартиновић Томе Паве, Матић Лазе Симо, Медић Николе Милан, Мијатовић Гости Недељко, Милановић Перо Перо, Милетић Пера Иван, Милетић Иполито Ливијо, Миљевић Жарка Борислав, Мовре Марка Здравко, Мушић-Цепина Јанка Јованка, Неговец Стјепана Милан, Некић Анте Иван, Николић Винка Матија, Нишкић Луке Јосип, Новаковић-Хелмрих Фрање Јелка, Новко Стјепана Винко, Новоселић Антуна Звонимир, Обрадовић Илије Љубо, Огњеновић Петра Владо, Остречки-Кршинић Николе Катица, Папић Ивана Томислав, Парамински Аугуста Станко, Павловић Рудолфа Драгутин, Павловић Јована Владо, Пецо Хусе Хуснија, Печар-Микић Душана Мира, Пејновић Љубица Алекса, Пејновић-Владишковић Егидија Бруна, Пемич Алојза Даринко, Перкеџ Људевита Иван, Пернер Стјепана Ивица, Петковић Трајка Стојан, Петров Роке Иве, Пинтарић Јосипа Маријан, Пинтарић Ивана Винко, Пирић Јозо Мирко, Поповић Милана Никола, Посавац Ивана Ивица, Поткоњак Милана Радивоје, Радаковић-Абрић Ивана Мира, Радишић Јове Драгош, Рибар Миладин Марко, Романић Лазе Бошко, Романић Боже Бранко, Роша-Сушец Мирка Марија, Русац Мартина Марчело, Русек Имбре Драго, Самац Станка Миле, Сантини Боже Миле, Савић Милића Никола, Селимовић Назима Алија, Сенчар-Вургинец Николе Марија, Славица Грге Винко, Слукић Стјепана Стјепан, Смиљанић-Остојић Светозара Јелка, Смиљчић Ристе Милан, Сокановић Јове Бранко, Станић Андрије Иван, Старчевић Милорада Стојан, Сташћик Јосипа Мартин, Степанић Мије Милан, Стоисављевић-Павловић Ђуре Даница, Стричевић Тодора Јанко, Судар Велимира Петар, Сукнац Фрање Алојзије, Сурла Стеве Момир, Бимуновић Анте Анте, Шнајдер Мато Мирко, Шпехар Анте Иван, Шплајт Фрање Вјекослав, Штевоња Илије Миле, Штрбац Којо Маринко, Шујица Михајла Јован, Шуурин Стеве Славко, Шуурин Стеве Томо, Тадић Станоје Радомир, Тамбић Гојка Славко, Томљеновић Луке Жељко, Тонковић-Шунко Драгутина Викторија, Трбовић Мане Ђуро, Трзе Илије Владимир, Туркаљ Стјепана Милан, Уљаревић Боже Спасоје, Ведерњак Милије Јелица, Вичевић Смиљана Борис, Видић Милана Душан, Винчић Стојана Михаило, Вишић Јакоба Стјепан, Влачић Андрија Виктор, Влаhek Драгутина Иван, Војновић Станка Милош, Вркић Стојана Драган, Вујасиновић Радована Живојин, Вукмир Петра Миле, Вукобратовић Миле Душан, Вукоја Ивана Грга, Вукишић Милана Раде, Вулетић Јанка Милан, Зринићак Мије Стјепан;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Келчеџ Јосипа Јосип, Полић Анте Јошко;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Баргур-Мајор Андрија Марија, Балија-Врачар Илија Марија, Басарич Милоша Душан, Билафер-Ставнишки Јакова Марија, Билбија Милоша Милан, Бјелош-Хрњак Радомира Босилка, Благус Ивана Иван, Брека-Петровић Петра Савка, Бучак Ивана Иван, Будимир Николе Милорад, Будиша Јуре Шиме, Булимбашић Милана Горки, Ѓулибрк Марка Стево, Ѓафић Османа Хамдија, Ѓесерт Рудолф Крунослав, Филиповић Мате Мијо, Фолнеговић Славка Звонимир, Францетић Ивана Мате, Гајић Илије Илија, Галић Миријана Бруно, Голубовић-Цврткач Клемена Марија, Гранић Драгана Мирослав, Гулишија Винка Жељко, Хабуш-Крањеџ Милана Марија, Хорват Стјепана Винко, Хорватић-Филипчић Ивана Паула, Искра Антона Јурај, Караматић-Бајић Ђуре Радојка, Киргин-Вулић Ибрахима Нафија, Клепац Јосипа Ненад, Косић Милоша Миле, Ковачевић Боже Стојан, Козмар-Цигут Јосипа Ирена, Крндија Петра Милојко, Кукић Бранка Гојко, Кукуљ-Ѓгела Валентина Ана, Лацковић Адама Никола, Ладавац-Бајон Јосипа Петрица, Маревнић Јосипа Круно, Матајчић Леонарда Владимир, Мажибрада-Папац Јосипа Драгица, Мажибрада Мирка Златко, Недед-Бертић Милана Марија, Новак Мије Здравко, Његован Ђуре Милан, Пинтар Виктор Борис, Прибић Буда Дане, Пула Ђуре Мијо, Рафаелић Јосипа Јосип, Ракић-Баленовић Мате Марија, Ристић Драги Бранислав, Рогич-Марковић Боже Олијандра, Рудан Ибра Халил, Саблић Милана Бранко, Савурдић Младена Стево, Срдоц Јосипа Ненад, Стипетић Вилка Мирослав, Судар Милана Никола, Шарац-Шујица Милана Славка, Ткалеџ Јосипа Стјепан, Томашевић Милоша Станка, Тумбас Драге Здравко, Везмар Ивана Јован;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ардалић Обрада Петар, Бајсић Јосипа Драгутин, Бајрић Аугуста Борис, Башић-Крачун Леополда Павица, Бијажија-Вукојевић Мише Паулина, Блажић Јосипа Антун, Бојадић Јована Мирко, Бојанић Стеве Петар, Борбаш Фрање Владо, Бот Густе Михаел, Божић Раде Вељко, Брдић-Ословар Никола Зденка, Бркић-Лазар Јосипа Јосипа, Царевић Ранка Милан, Црнобрна Исо Владимир, Цвртица Јанка Мартин, Ђурко Марка Марија, Ѓус Славка Даворин, Чавић Бранка Душан, Црнчеџ Фрање Драгутин, Делић Михајла Радојка, Дерајић Лазара Богољуб, Дмитровић Бранка Рајко, Дракулић Вељка Војка, Драшковић-Купрешанин Миланка Сока, Дрљача-Славуљ Бранка Даринка, Дробац Ђурађа Спасеније, Ѓукановић-Чанковић Милоша Радмила, Ѓуричић Игната Вељко, Ѓрлан-Луичић Мате Ѓурица, Гатарић Вида Петар, Гаврановић Станка Симо, Генџ Јосипа Јосип, Грац-Михић Стјепана Анкица, Хабазин-Мрвель Јерка Љубица, Хаџић Мује Мухамед, Хрен Николе Стјепан, Иваничевић Милана Јовица, Ивановић Стјепана Стјепан, Јагушт Павла Виктор, Јелић Драгутина Иван, Каламиза Имбро Јосип, Кијурко Боже Бранко, Кизић Славка Тодор, Кнежевић Марте Бартол, Коцијан Виктор Слободан, Коњевић Милана Јово, Коњевода Фране Славко, Крафт Роберта др Рудолф, Кричка-Ујаковић Мате Милка, Крмпотић-Рендулић Луке Бранка, Кубељ Фрање Ранко, Кулишић-Гргич Боје Милка, Кулишић-Ѓабрек Рок Нада, Куртањек Алберта Драго, Ладавац-Матић Казимира Марија, Лангер-Херјавец Антуна Анђела, Лолић Никола Ѓуро, Лончаревић-Годић Драгана Мирјана, Љубић Ивана Борис, Мачевић-Скок Јакоба Драгица, Мајетић-Херцигоња Драгутина Божица, Мамула Светозара Милош, Марциуш Стјепана Марјан, Михајловић-Вранеш-Ѓутић Шпире Слађана, Михаилић-Капчић Драгутина Штефица, Милања-Штрбо Милана Љерка, Милосављевић-Бартолец Ивана Анкица, Мравлинчић-Храстић Драгутина Зорка, Мрвац-Балент Ивана Катарина, Мрвичин Анте Иван, Нађи Ловро Иван, Нишкић-Полдругач Мато Зденка, Новак Андрија Антун, Новак Фрање Иван, Ново-

сел Ивана Петар, Опачић Милана Стево, Парис Јоакима Јосип, Пашић-Радовић Будо Неђељка, Павић Мирка Јакоб, Павић-Предовић Николе Злата, Пепелко Стјепана Милан, Петровић Његована Драго, Петровић Петра Ђорђе, Пфеифер Цецелије Јожеф, Пинтек Јосипа Стјепан, Плавша Николе Бранко, Плетикоса-Јелић Фрање Штефица, Подкрајац Јово Никола, Промуш Мије Фрањо, Пернер-Влатковић Милана Милица, Прпић Анте Ивица, Пуhalовић-Томасовић Јосипа Ратка, Радаковић Милана Ђорђе, Радаковић Илије Илија, Рашић-Стипановић Николе Драгица, Саболовић Мате Марија, Салкић Салиха Фикрет, Слуњски-Шимаг Мирка Божена, Солонун Димитра Светко, Станисавац Милоша Душан, Станојевић Димитрије Раденко, Стиплошек-Кецур Петра Кристина, Сушањ Радована Иван, Шабић Мехмеда Фехим, Шебро-Римац Карла Неда, Шимац-Ерцеговић Ивана Даница, Шимић Јуре Филип, Шкрбић-Цимаш Иве Милка, Шпановић Николе Милош, Тесла Исе Ђуро, Ткалчевић Ивана Иван, Торић-Димитријевић Милица Олга, Урукало Николе Душан, Вешлигај Милана Иван, Видовић Миливоја Иван, Зећ Илија Милош, Зорман Драгутина Стјепан, Жарковић Миле Јово.

Бр. 31
3 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с.р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од сојузните органи и организации

– по повод триесетгодишнината на постојната изложба „Низ историјата на железниците и железничарите на Југославија“, а за заслуги и успеси постигнати во музејската дејност и придонес во проучувањето на историјата на југословенските железници

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Железнички музеј ЈЖ – ЈУР Завода за новинско-издавачку и пропагандну делатност Југословенских железница – Белград;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок во земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радовић Алексе Радомир;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Поповић Лазара Драгутин;

– за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чаловски Ахила Митко, Јовић Јована Ђуро, Кљун Ивана Едвард, Свете Јосипа Зденко, Старчевић Ивана Светозар, Шестан Јосипа Владо;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Радовић Богдана Ђукан, Родић Радета Душан;
– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић Јована Славољуб, Диздаревић Шефкије Фаик, Глишић Љубомира Станојло, Кулић Михаила Јосип, Лаличић Јока Душан, Липковски Александра Трајко, Ломбардић Тома Петар, Манетовић Глигорија Александар, Маслић Ђока Анђелко, Мрша Марка Иван, Поповац Лазара Веселин, Секулић Филипа Милосав, Трајковски Томе Трајко, Тренивски Злате Вено, Узелац Стевана Илија, Вилус Јована Ранко;

Од СР Црна Гора

– по повод шестогодишнината на Херцег Нови, а за заслуги во развивање на планинарско-скијачкиот спорт и придонес во зачувувањето на традициите на Народноослободителната борба

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Планинарско-смучарско друштво „СУБРА“ – Херцег Нови;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Шарановић Михаила Ново;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Перуновић Петра Велизар;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Филиповић Драгутина Слободан, Јауковић Веља Гаврило, Костић – Шарановић Петра Јелена, Вујошевић Петра Максим;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Кековић Божића Владимир;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Драгашевић Јована др Слободан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јарамаз Јакова Стеван;

Од СР Хрватска

– по повод сто и четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето на културно-уметничкиот живот и значајниот придонес во ширењето на музичката култура

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Градска гласба – Дубровник;

– по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на поморството од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лошинске пловидбе, РО за поморски пријевоз робе и путника, поправак бродова и туризам – ООУР Бродарство поморски пријевоз робе и путника – Мали Лошинь;

– по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Металска индустрија „Стандард“ Осиек;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Пеко“ Творница обуће – ООУР Производња обуће „Будућност“ – Лудбрег;

– по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на поморството од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Пунат“ Бродоградилиште, marina и творница вијак – Пунат, Крк;

– по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивање на културно-забавниот и музичкиот живот

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Културно-умјетничко друштво „Заметски корен“ – Горњи Замет, Ријека;

– по повод четириесетгодишнината од излегувањето, а за заслуги во областа на информирањето и придонес во изградбата на социјалистичкото самоуправни општество

Новинска радна организација „Вараждинске вијести“ – Вараждин;

– по повод триесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги во основното образование и во социјалистичкото воспитување на младите генерации, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Иван Мажуранић“ – Загреб;

– по повод пеесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето на планинарскиот спорт и придонес во негувањето и зачувувањето на традициите на Народно-ослободителната борба

Планинарски клуб „Сплит“ – Сплит;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во заштитата, рехабилитацијата и образованието на слепите лица

Удружење слијепих опћине Славонски Брод;

– за заслуги и успеси постигнати во стручното образование и воспитување на кадри за потребите на железничкото стопанство, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

ЖТП Загреб РО Железнички образовни центар – Загреб, ООУР, образовања „Марко Вучковић“ – Српске Моравице;

– по повод триесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за унапредување на туристичкото стопанство

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хотелска радна организација „Златни рат“ – Бол, Брач;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Славонијатекстил“ РО за промет на велико и мало Осиек;

Творница угљенографитних производа „Никола Машановић“ – Дубровник;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Магашевић Јосипа Аница;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Слијепчевић Душана Гојко, Шаула Петра Раде, Шулиц Драгутина Иван;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Крмар Сава Симо, Смоковина Антона Бруно, Томашек Јураја Андрија;

Од СР Македонија

– по повод триесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во областа на информирањето и издавачката дејност, со што е направен значаен придонес кон социјалистичкиот развиток на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Новинско – издавачката организација „Студентски збор“ – Скопје;

– по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кожара „Куманово“ – Куманово;

– по повод дваесет и петгодишнината од постоењето а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Водостопанска работна организација „Брегалница“ – Кочани;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Брајковска Пано Ката, Јанкуловски Мицко Велко, Николовски Трпе Благоја, Николовски Никола Ванчо, Спировски Михајло Драган;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Фришханд Максо Бранко;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Димовски Христо Ратко, Ивановски Коле Спиро, Несторовски Ставре Аризан, Петровски Милан Гога, Поповска Иван Даница, Стефаноски Талев Киро;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Нацевски Ѓоше Александар;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Георгиевски Спиро Стеве;

Од СР Словенија

– по повод триесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО „Јеклотехна“ – Марибор;

– по повод триесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во унапредувањето на индустријата на градежниот материјал и технологијата на градењето, со што е направен значаен придонес кон стопанскиот напредок на земјата

Завод за истражување материјала и конструкција – Љубљана

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето на физичката култура и успеси на спортските натпреварувања, како и за придонес кон воспитувањето на младината во духот на самоуправниот социјализам

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

ТВД „Партизан“ – Марковци, Птуј;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Горјан Јосипа Божидар;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Врбњак др Франьо;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Јурак – Голич Франца Невенка, Набергој Јанка Марија;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Рожман Божидарја Антон;

Од СР Србија

– по повод стогодишнината на железниците во Србија, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Железничко транспортна организација – Белград

– по повод сто и педесетгодишнината од постоењето а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизам, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основна школа „Добрисав – Добрица Рајић” – Бистрица, Нова Варош;

– по повод сто и четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Јеремија Илић” – „Јегор” – Рготин – Зајечар;

– по повод сто и педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Вук Караџић” – Бор;

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита на работниците на органите за внатрешни работи и значајниот придонес кон унапредувањето на здравствената служба

Завод за заштиту здравља радника органа унутрашних послова – Београд;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита на населението и унапредување на здравствената служба

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дом здравља „Ресава” – Свилајнац;

по повод триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Нада Пурић” – Ваљево;

– по повод триесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на занаетчишкото задругарство и придонес кон унапредувањето на малото стопанство

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Занатлијска граѓевинска задруга „Југославија” – Београд;

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во унапредувањето на сточарското производство и развивање на задругарството на село

Земљорадничка задруга „Јерма” – Звонце, Бабушница;

– по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во унапредувањето на земјоделското и сточарското производство и во развивањето на задругарството на село

Земљорадничка задруга „Јежевица” – Јежевица, Пожега;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Танасковић Велимира Рајко;

– за особени заслуги постигнати и постигнати успеси во работа од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Андрејевић Луке Срдан, Митић Цветка Станиша, Петковић Јована Јордан;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јовановић Стојадина Живојин;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ђорђевић Живана Обрен, Јовић Милоша др Ђорђе, Петровић Љубисава Јован, Трајковски Стојко Трајко;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува во општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Благојевић Гојка Недељко, Бобиќић Милете Јовета, Буљбашић-Поздерац Нурије Садета, Чанак Николе Александар, Дуковић Сава Вукола, Ђурановић Ђура Мило, Јовановић-Петровић Михаила Кристина, Јововић Сава Милка, Милановић Драгољуба Љубомир, Мирић Ристе др Станко, Пашић Спасе Триво, Шуковић Михајла Милан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јовичић Петра Слободан, Николић Тихомира др Александар;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Деретић Ђуре Милорад;

– за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успесите во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Раићеловић Димитрија Славко;

Од С А П К о с о в о

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радна организација за обављање промета мешовитом робом на мало и велико „Грмија“ – Приштина;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Добракиќ Мухо Мехмед;

Од САП Војводина

– по повод пеесетгодишнината на творечка работа, а за особени заслуги во негувањето на сценската дејност на младите и значајниот придонес во ширењето на театарската култура во духот на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дечје Позориште Gyermekszínház – Суботица;

– за долгогодишната работа и за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на братството и единството на нашите народи и народности, како и за придонес во ширењето на про-светата и културата

Основна воспитно-образовна организација „Матија Губец“ Таванкут, Суботица;

– за особени заслуги и успеси постигнати во основното, стручното и марксистичкото образование на граѓаните, како и за значајниот придонес кон ширењето на про-светата и културата и јакнењето на братството и единството на нашите народи и народности

Раднички универзитет „Вељко Влаховиќ“ – Munkasegyeten, Суботица;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Голдман Александра др Стеван;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Димитријевиќ-Маричиќ Марка Марија, Личина Дане Дмитар, Рановиќ Драгића Јован, Вуклиш Марка Драган.

Бр 32
3 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од САП Косово

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Башановиќ Станка Владета;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Ахмети Селмана Речеп, Арсић Чедомира Милутин, Бабић Обрада Бранко, Дробњак Радивоја Љубисав, Хоти Мурсеља Мухамет, Јашовић Мираша Максим, Михајловић Јанка Милоје, Милошевић Панте Душан, Милашевић Марка Велиша, Муратовић Раме Саит, Рама Рахмона Хакиф, Шпорта Хусеина Хазим, Трпуни Хајдара Дина

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакић Арслана Хазим, Беић Смаља Абаз, Андрић Величка Жарко, Арсић Тихомира Милан, Бурић Благоје Батрић, Ђулафић-Перишић Панте Живана, Димић Тодора Дима, Горани Шефић Барјам, Грезда Ахифа Данјол, Хаџа Бехрама Мухарем, Хаљит Хасана Муса, Хасани Рашић Хаљит, Хета Исмаил Рамиз, Хоти Речеп Шабан, Крстић Благоја Миодраг, Лукић Драгомира Радоје, Љатифи Хисен Муса, Маџарај Халита Хисен, Маљоку Садика Салих, Милашиновић Божидара Љубинко, Милутиновић Недељка Дамјан, Милуновић Тодора Душан, Сахити Иљаза Тасим, Станковић Стојана Момчило, Шијан Стојана Милорад, Тмава Ахмета Бајрем, Трстена Кадрије Јануз, Власоли Иљама Незир, Зајић Милана Марко, Зувић Спасоје Павле, Живић Александар Томислав,

– за покажана храброст во извршувањето на службени должности

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Џемаиља Шаипа Шефки;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бериша Речеп Цеват, Bytyqi Sadri Luš, Черати Садика Ќерим, Гегај Фериза Идриз, Хајдари Нимон Гани, Хасани Бејто Хусни, Хоти Хајзер Џафер, Ибиши Хамди Нуредин, Идризи Мехмет Хаљил, Краснићи Ахмет Хаки, Кучи Уке Цавит, Маџуни Шефчета Иљаз, Мартиновић Александра Звонко, Милосављевић Светислава Душан, Нуши Шачир Шемседин, Осмони Сокол Јусуф, Пефчељи Емина Назмија, Рамнабаја Мухарема Али, Влаховић Драго Борислав, Вуковић Милоја Милутин;

- за залагање и постигнати успеси во работата

Страна

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Антони Фране Ђерђ, Армуш Младена Драгомир, Бериша Рама Џеват, Битићи Бајрам Даут, Благојевић Слава Небојша, Бојковић Добросав Живорад, Браха Брахим Ферид, Џвеић Џвеје Властимир, Чака Исмана Мисим, Дранчолу Сулејман Муратеџа, Ђоџи Исмета Неџат, Џоговић Слава Милосав, Феџа Хамдије Бејта, Ферати Бислим Бехрам, Фета Емине Хамди, Гаши Незира Бедџет, Гаши Авдула Јашар, Горчи Иса Рагип, Хилми Хафиз Худа, Хима Идриз Авдулах, Jasiqi Lama Dervish, Јашари Јакуп Абедин, Јовановић Љуборима Милоје, Јовић Радивоје Милић, Јозовић Милоја Драгиша, Јупа Селим Изџах, Караџа Алије Аџрим, Ковачев Ненада Мирослав, Красничи Мусли Аслен, Крчмаревић Стојана Велибор, Кући Балџи Јетулах, Кујовић Амира Муџо, Лончари Мухарема Јакуп, Љубеновић Милисав Стојанче, Љуџа Назми Хајруш, Малићи Хандар Фаик, Маличи Назиф Хаљил, Милосављевић Владе Живојин, Миљковић Саве Вукомир, Минић-Ђокић Николе Мара, Мулај Јаха Цена, Мурић Бека Вехбија, Османи Рифата Исак, Перић Михајло Живојин, Петровић Симона Драгослав, Прелевић Петра Ђорђе, Рађеновић Ђуро Стеван, Рамај Кадри Ахмет, Ризај Мет Ариф, Сермаџај Фаика Рамадан, Сталетовић Костадина Милорад, Шаћир Веселја Акиф, Танасковић Чедомира Новица, Видушић Хисена Рушит, Зека Бајрама Хазими, Zyberi Zybera Zyber Зулфикари Сахита Максут.

Бр. 33

3 мај 1984 година

Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

490. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — — 1105

491. Одлука за основите и мерилата за определување на личните доходи на функционерите и на раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет — — — — — 1105

492. Одлука за распоредување на функцијата на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет во групи на функции и за утврдување на коефициентите за определување на личниот доход — — — — — 1106

493. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари од 20, 50 и 100 динари — — — — — 1106

494. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства — — — — — 1107

495. Договор за дополнение на Договорот за стручниот дел на испитната програма за здобивање звања на членовите на екипажот на бродови на Југословенската трговска морнарица — — — — — 1110

Одлука за оценување на уставноста на член 17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд — — — — — 1110

Одлука за оценување на уставноста на член 39 од Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи и на член 149 од Законот на СР Босна и Херцеговина за работните односи — — — — — 1111

Одлука за оценување на уставноста на член 2 ст. 1 и 2 од Законот за празниците на СФРЈ — — — — — 1113

Исправка на Одлуката за зголемување на височината на конзуларните такси — — — — — 1113

Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоки за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1985 година — — — — — 1113

Назначувања и разрешувања — — — — — 1114

Одликувања — — — — — 1116

